

Службен весник

на Република Македонија

Број 135

22 јули 2016, петок

година LXXII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3303. Одлука за започнување постапка за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, на локалитет П'клиште, Општина Ранковце.....	3	3308. Одлука за пренесување во сопственост недвижна ствар на Општина Кисела Вода.....	5
3304. Одлука за давање согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - п.о. Скопје за 2015 година	3	3309. Одлука за престанок на важење на Одлуката за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје.....	5
3305. Одлука за поништување на постапката за доделување – концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Велешта“	4	3310. Одлука за дополнување на Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ во Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ во Охрид во учебната 2016/2017 година	5
3306. Одлука за давање согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево“ – Битола за 2015 година.....	4		
3307. Одлука за давање согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2015 година.....	4		

	Стр.		Стр.
3311. Одлука за престанување на важење на Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје.....	10	3323. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	12
3312. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство	10	3324. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари – моторни возила на Државната изборна комисија.....	13
3313. Одлука за давање согласност на Јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање	10	3325. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	13
3314. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Државната изборна комисија	10	3326. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	13
3315. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари-моторни возила на Државната изборна комисија	10	3327. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	13
3316. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија	11	3328. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија.....	14
3317. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари – моторни возила на Државната изборна комисија	11	3329. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија	14
3318. Одлука за изменување на Одлуката за давање на времено користење на движни ствари – моторни возила на Државната изборна комисија	11	3330. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија.....	14
3319. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија	11	3331. Исправка на Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година	14
3320. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија.....	12	3332. Правилник за начинот на спроведување на полугодишното интервју и оценувањето на давателите на јавни услуги во јавните установи за социјална заштита, како и образецот на извештајот за полугодишното интервју и образецот за оценување.....	15
3321. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија	12	3333. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	30
3322. Одлука за изменување на Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија	12	3334. Одлука за влегување во сила на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија.....	34
		Огласен дел	1-60

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**3303.**

Врз основа на член 54 став (2) од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ ЗА КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ, НА ЛОКАЛИТЕТ П'КЛИШТЕ, ОПШТИНА РАНКОВЦЕ

Член 1

Концесијата за користење на вода за флаширање за комерцијални потреби на локалитет П'клиште, Општина Ранковце се доделува заради создавање на услови за експлоатација на подземните води, производство на негазирана, газирана и ароматизирана вода и ревитализација на рурален и полунапуштен крај.

Со оглед на фактот дека правото за користење на подземната вода за флаширање за комерцијални потреби се стекнува со доделување на концесија, како единствен начин за вршење на оваа дејност е доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање определена со оваа одлука.

Член 2

Основни цели за доделување на концесија за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби се користење на водата како општо добро за производство на пакувана вода за пиење и создавање на услови за локален економски развој.

Член 3

Предмет на концесијата е користење на подземни води за флаширање за комерцијални потреби на локалитет П'клиште, Општина Ранковце, на концесиски простор обележан со координати:

T	Y	X
1	7587798	4679978
2	7587817	4679982
3	7587828	4679977
4	7587836	4679957
5	7587834	4679915
6	7587821	4679873
7	7587801	4679876
8	7587806	4679907
9	7587806	4679964

Концесијата за користење на подземна вода за флаширање ќе се додели на понудувачите што ќе успеат да ги исполнат условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби ќе биде спроведена во рок од 90 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесии за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање формира Комисија за спроведување на постапката во рок од десет дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ги подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот и во рок од пет работни дена на предлог на министерот за животна средина и просторно планирање тендерската документација се доставува на одобрување до Владата на Република Македонија.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесијата за користење на подземна вода за флаширање за комерцијални потреби, Комисијата од став 2 на овој член во рок од пет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 3.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-3062/2
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3304.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ
СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“
- П.О. СКОПЈЕ ЗА 2015 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ - п.о. Скопје во 2015 година, бр.02-198/2 од 26.2.2016 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 26.2.2016 година, бр.02-233/2 од 15.3.2016 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 15.3.2016 година и бр.02-566/1 од 18.7.2016 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 18.7.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4745/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3305.

Врз основа на член 38 став (1) алинеја 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15, 104/15 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ- КОНЦЕСИЈА НА ДИВЕЧОТ ВО ЛОВИШТЕТО БР. 4 „ВЕЛЕШТА“

Член 1

Со оваа одлука се поништува постапката за доделување – концесија на дивечот во ловиштето бр. 4 „Велешта“ спроведена согласно Одлуката за започнување на постапка за доделување на концесија на дивечот во ловиштата во ловните реони: Струга, Делчево и Кочани („Службен весник на Република Македонија“ бр.31/16).

Член 2

Постапката за доделување на концесија на дивечот во ловиштето од член 1 на оваа одлука се поништува со оглед дека нема доставено ниту една прифатлива понуда.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4774/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3306.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година донесе

ОДЛУКА

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА
СМЕТКА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ – БИТОЛА ЗА
2015 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка на ЈП „Стрежево“ – Битола за 2015 година, бр.02-221/3 од 10.3.2016 година, усвоена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата одржана на 10.3.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4864/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3307.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ЗА 2015 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишниот извештај за работењето на ЈП „Стрежево“ – Битола за 2015 година, бр.02-221/6 од 10.3.2016 година, усвоен од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата одржана на 10.3.2016 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4864/2
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3308.

Врз основа на член 13 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НЕДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА**

Член 1

Со оваа одлука на општина Кисела Вода и се пренесува во сопственост недвижна ствар - стан, кој се наоѓа на КП бр.794/1 на ул.„Иван Козаров“ бр.15, запишан во Имотен лист бр.30010 за КО Кисела Вода 1, сопственост на Република Македонија и тоа зграда 11, намена на зграда и други објекти А1-3, влез 2, кат ПР, број 2, намена на посебен/заеднички дел од зграда СТ, со внатрешна површина од 29 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-4902/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3309.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година донесе

О Д Л У К А **ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАЊБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА-СКОПЈЕ**

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за давање право на трајно користење на градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на Акционер-

ското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката-Скопје („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/14).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5154/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.

3310.

Врз основа на член 110 став 1 од Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“, бр. 35/08, 103/08, 26/09, 83/09, 99/09, 115/10, 17/11, 51/11, 123/12, 15/13, 24/13, 41/14, 116/14, 130/14, 10/15, 20/15, 98/15, 145/15, 154/15, 30/16, 120/16 и 127/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А **ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА БРОЈОТ НА СТУДЕНТИ ЗА ЗАПИШУВАЊЕ ВО ПРВА ГОДИНА-ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ НА ЈАВНИТЕ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ, УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ВО БИТОЛА, УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО, УНИВЕРЗИТЕТОТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ВО ШТИП И УНИВЕРЗИТЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ „СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ“ ВО ОХРИД ВО УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА**

1. Во Одлуката за бројот на студенти за запишување во прва година-прв циклус на студии на јавните високообразовни установи во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, Универзитетот во Тетово, Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип и Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ – Охрид во учебната 2016/2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 109/16), во точката 1, потточката 1.1 Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ/ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ					30	200	30
Студии по етнологија и антропологија					15	200	15
Студии по математика					15	200	15
- Наставна математика							
- Теориска математика							
- Математичка економија							
- Математичко програмирање							
- Математика – информатика (наставна)							
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – СКОПЈЕ					180	200	180
Одделенска настава на македонски наставен јазик					30	200	30
Одделенска настава на албански наставен јазик					30	200	30
Одделенска настава на турски наставен јазик					15	200	15
Предучилишно воспитание на македонски наставен јазик					30	200	30
Предучилишно воспитание на албански наставен јазик					30	200	30
Предучилишно воспитание на турски наставен јазик					15	200	15
Библиотекарство					30	200	30
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ					30	200	30
Шумарство					10	200	10
Екоинженеринг и екоменаџмент					10	200	10
Пејсажно дизајнирање					10	200	10
ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР – СКОПЈЕ					20	200	20
Инженерство на мебел и дрво					10	200	10
Дизајн на мебел и ентериер					10	200	10
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – СКОПЈЕ					260	200	260

Во потточката 1.2 Универзитет „Св. Климент Охридски“ во Битола, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ – БИТОЛА					20	200	20
Студиска програма за електротехника, електроенергетика и електроника – стручни студии					10	200	10
Студиска програма за енергетика и заштита на животната средина – стручни студии					10	200	10
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА – БИТОЛА					25	200	25
Студиска програма за општа медицинска сестра – стручни студии					5	200	5
Студиска програма за медицинско – лабораториски аналитичар – стручни студии					5	200	5
Студиска програма за физиотерапевти – стручни студии					5	200	5
Студиска програма за радиолошки технолози – стручни студии					5	200	5
Студиска програма за акушерка – стручни студии					5	200	5
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ – БИТОЛА					45	200	45

Во потточката 1.3 Универзитетот во Тетово, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ПРИРОДНО - МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					20	200	20
Географија – наставна насока					20	200	20
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					55	200	55
Филозофија – наставна насока					10	200	10
Социологија – наставна насока					10	200	10
Историја – наставна и професионална насока					10	200	10
Педагогија – професионална насока					10	200	10
Ориентална филологија во Скопје					15	200	15
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					60	200	60
Албански јазик и литература – наставна насока					15	200	15
Англиски јазик и литература – наставна насока					15	200	15
Македонски јазик и литература – наставна насока					15	200	15
Германски јазик и литература – наставна насока					15	200	15
ПРАВЕН ФАКУЛТЕТ - ТЕТОВО					20	200	20
Правни студии					20	200	20
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ – ТЕТОВО					45	200	45
Економија							
Финансии и сметководство					15	200	15
Маркетинг и менаџмент					15	200	15
Економија и бизнис					15	200	15
ФАКУЛТЕТ ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ – ТЕТОВО					30	200	30
Општо инфермиерство, акушерство, физиотерапија					30	200	30
ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ					20	200	20
Одделенска и предучилишна насока					20	200	20
УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО ТЕТОВО					250	200	250

Во потточката 1.4 Универзитет „Гоце Делчев“ во Штип, по табелата се додава нова табела, која гласи:

ФАКУЛТЕТИ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	Редовни во државна квота	Износ на надоместок (ЕУР)	Редовни со кофинансирање	Износ на кофинансирање (ЕУР)	Вонредни студенти	Износ на кофинансирање (ЕУР) - годишно	Вкупен број на студенти
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА					25	200	25
Компјутерско инженерство и технологии – Штип					5	200	5
Компјутерски науки - Штип					5	200	5
Бизнис информатика - Штип					5	200	5
Компјутерско инженерство и технологии - Кавадарци					5	200	5
Компјутерски науки - Кавадарци					5	200	5
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧКИ НАУКИ					5	200	5
Индустриска логистика - Штип					5	200	5
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ					20	200	20
Системи за автоматско управување - Радовиш					20	200	20
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ					10	200	10
Производно машинство – Веница					10	200	10
ТЕХНОЛОШКО-ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ					20	200	20
Текстилно инженерство - Пробиштип					20	200	20
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП:					80	200	80

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5253/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3311.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14 и 196/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржа на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДРЖАВНА КАРДИОХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија - Скопје, бр.42-1804/1 од 15.3.2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 54/16).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5613/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3312.

Врз основа на член 12 став (12) од Законот за Државниот инспекторат за земјоделство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 20/09, 53/11, 164/13, 43/14, 33/15, 88/15, 149/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ИЗВРШЕНИТЕ РАБОТИ НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за изменување на Правилникот за висината на надоместокот за извршените работи на Државниот инспекторат за земјоделство бр. 02-6614/3 од 19.7.2016 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5671/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р Владимир Пешевски, с.р.

3313.

Врз основа на член 21-а став 1 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“, бр. 135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ЈАВЕН ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ЗЕМЈИШТЕ ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ПОВРШНИ НАД 3 ХЕКТАРИ ПО ПАТ НА ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Јавниот оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари по пат на електронско јавно наддавање, број 12/16, со архивски број 17-6995/1, распишан од министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5947/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3314.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на недвижна ствар на Државната изборна комисија бр. 42-651/1 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/16) во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/1
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3315.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ - МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари-моторни возила на Државната изборна комисија бр. 42-797/1 од 26 јануари

ри 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/16) во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука, без надоместок“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/2
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3316.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија, бр. 42-869/1 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/16), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/3
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3317.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари – МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари – моторни возила на Државната изборна комисија, бр. 42-869/2 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/16), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/4
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3318.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари – МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за давање на времено користење на движни ствари – моторни возила на Државната изборна комисија, бр. 42-869/3 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/16), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/5
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3319.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија, бр. 42-869/4 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/2016), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/6
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3320.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија, бр.42-869/5 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/7
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3321.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија, бр.42-869/6 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/8
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3322.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија, бр.42-869/7 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/9
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3323.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија, бр.42-869/8 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/10
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3324.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ – МОТОРНИ ВОЗИЛА НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари – моторни возила на Државната изборна комисија, бр.42-869/9 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.14/2016), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/11
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3325.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија, бр.42-869/10 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/16), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/12
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3326.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија, бр.42-869/11 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/16), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/13
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3327.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија” бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија, бр.42-869/12 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/16), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/14
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3328.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движна ствар на Државната изборна комисија, бр.42-869/13 од 26 јануари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 14/16), во членот 2 зборовите „шест месеци“ се заменуваат со зборовите „18 месеци од денот на влегувањето во сила на оваа одлука“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/15
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3329.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државна изборна комисија бр. 42-1436/1 од 10 февруари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/16), во членот 2 зборот „шест“ се заменуваат со зборот „18“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/16
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3330.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 19.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВари НА ДРЖАВНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Член 1

Во Одлуката за престанок и за давање на времено користење на движни ствари на Државната изборна комисија бр. 42-1436/2 од 10 февруари 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/16), во членот 2 зборот „шест“ се заменуваат со зборот „18“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-5969/17
19 јули 2016 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Никола Тодоров, с.р.

3331.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 121/16) направена е техничка грешка, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2016 ГОДИНА

Во Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2016 година во членот 2 наместо зборовите: „по точката 5“ треба да стојат зборовите: „Во членот 4 по точката 5“.

Бр. 42-5062/2
21 јули 2016 година
Скопје

од Владата на Република
Македонија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

3332.

Врз основа на член 110-с став 11 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на Република Македонија” бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 150/15, 173/15, 192/15 и 30/16), министерот за труд и социјална политика, донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И ОЦЕНУВАЊЕТО НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ УСЛУГИ ВО ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, КАКО И ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПОЛУГОДИШНОТО ИНТЕРВЈУ И ОБРАЗЕЦОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува начинот на спроведување на полугодишното интервју и оценувањето на давателите на јавни услуги во јавните установи за социјална заштита, како и образецот на извештајот за полугодишното интервју и образецот за оценување.

Член 2

(1) За давателите на јавни услуги во дејноста на социјална заштита од категорија А стручни и категорија Б помошно – стручни работни места, во периодот од 1 до 15 декември, се утврдуваат работните цели и задачи за наредната година, како и индивидуалните планови за стручно усовршување за сите даватели на јавни услуги во јавната установа за социјална заштита (во натамошниот текст: давателот на услуги).

(2) При утврдување на работните цели и задачи непосредно претпоставениот раководител на службата, а кога нема непосредно претпоставен раководител на служба директорот на јавната установа за социјална заштита (во натамошниот текст: оценувачот) ја зема во предвид годишната програма за работа на установата за наредната година, нивото на работно место и општите и посебните компетенции на давателот на услуги, водејќи сметка да бидат јасни, прецизни, мерливи и со утврдена временска рамка за извршување.

(3) При утврдување на индивидуалниот план за стручно усовршување, оценувачот ги зема во предвид потребата од развој и унапредување на работните компетенции на давателот на услуги, заради ефикасно извршување на утврдените работни цели и задачи од став (2) на овој член, како и заради можноста за унапредување.

(4) Работните цели и задачи, како и индивидуалниот план за стручно усовршување, оценувачот ги утврдува во соработка со давателот на услуги во Табелите 2 и 3 од Образецот за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита.

(5) Образецот од став (4) на овој член, кој е даден во Прилог бр. 1 и е составен дел на овој правилник, се печати во формат А4 на бела хартија и содржи:

- штембил;
- наслов;
- податоци за учесниците во оценувањето (оценуван/оценувач);
- работни цели и задачи;
- план за стручно усовршување и развој;
- проценка од полугодишното интервју;
- договор за други оценувачи на давателот на услуги;
- оценување од оценувачот;
- годишна проценка и
- датум и потпис на оценувачот и оценуваниот.

Член 3

На полугодишното интервју, кое се спроведува од 15 до 30 јуни, оценувачот за секој давател на услуги со кој го врши интервјуто од категорија А и категорија Б го утврдува квалитетот на извршувањето на работните задачи, и тоа:

- нивото на реализација на работните цели и задачи;
- нивото на нивно исполнување, квалитетот, ефективност, ефикасноста и почитувањето на роковите;
- нивото на придонесот кон остварување на надлежностите на институцијата, годишната програма за работа на установата преку личниот удел, посветеноста и ангажираноста во планирањето и остварувањето на резултатите, работната етика и дисциплина;
- нивото на посветеност на учење и развој и
- реализација на индивидуалниот план за стручно усовршување, ниво на мотивација за надградба на компетенциите.

Член 4

Извештајот од полугодишно интервју за давателот на услуги, кој е даден во Прилог бр. 2 и е составен дел на овој правилник, се печати во формат А4 на бела хартија и содржи:

- штембил;
- наслов;
- податоци за учесниците во интервјуто;
- полугодишно интервју;
- план за подобрување;
- датум на спроведување на интервјуто и
- потписи на оценувачот кој го спровел интервјуто и на давателот на услуги со кој се спроведува интервјуто.

Член 5

(1) Заради спроведување на постапката за оценување, давателот на услуги кој се оценува најдоцна до 15 септември му предлага на оценувачот двајца други оценувачи од редот на давателите на услуги во установата за социјална заштита со кои оценуваниот непосредно работи.

(2) Во периодот од 15 до 30 септември давателот на услуги и оценувачот на заедничка средба постигнуваат договор за другите оценувачи даватели на услуги во установата за социјална заштита (во натамошниот текст: други оценувачи).

Член 6

Оценувачот во периодот од 1 до 15 ноември го оценува давателот на услуги од категорија А и категорија Б врз основа на:

- ниво на реализацијата на работните цели и задачи (нивото на исполнување на работни цели и задачи, квалитетот, ефективност, ефикасноста и почитувањето на роковите, капацитетот за применливост на општите и посебните работни компетенции за остварување на работните цели и задачи);
- ниво на вклученост и посветеност на работата, работна етика и дисциплина;
- придонес во реализација на програмата за работа на установата и
- реализација на индивидуалниот план за стручно усовршување и мотивација за надградба на компетенциите.

Член 7

(1) Оценувачот го оценува давателот на услуга со оценка „5“, кога го надминува исполнувањето на поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во сите области на своето работење и дава значителен придонес во области кои се надвор од неговата директна одговорност.

(2) Оценувачот го оценува давателот на услуга со оценка „4“, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во повеќето области на своето работење.

(3) Оценувачот го оценува давателот на услуга со оценка „3“, кога ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден во некои области на своето работење.

(4) Оценувачот го оценува давателот на услуга со оценка „2“, кога на ниско ниво ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден.

(5) Оценувачот го оценува давателот на услуга со оценка “1”, кога не ги исполнува поставените работни цели и задачи за нивото на работното место на кое е распореден.

Член 8

(1) На денот и часот на спроведување на оценувањето, од страна на вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси, на Комисијата за спроведување на оценувањето, со записник и се предава:

- кутија за оценување;
- Листа за оценување на даватели на јавна услуга во дејноста социјална заштита од други оценувачи (во натамошниот текст: Листата);
- за секој давател на услуги од категорија А од листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита од категорија А и
- за секој давател на услуги од категорија Б од листата, соодветен број на копии од образецот за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита од категорија Б.

(2) Во просторијата во која се спроведува оценувањето, на денот и часот на оценувањето, од страна на Комисијата за спроведување на оценувањето на другите оценувачи им се распределуваат копиите на образците од алинеите 3 и 4 од ставот (1) на овој член, по што истите, анонимно го пополнуваат соодветниот образец, на начин што со помош на индикаторите покрај наведените општи компетенции, даваат оценка “1”, “2”, “3”, “4” или “5” за секоја од наведените општи компетенции и пополнетиот образец го ставаат во кутијата за оценување.

(3) На другите оценувачи кои од објективни причини (болест, службен пат и сл.) се спречени да присуствуваат лично на денот и часот на оценувањето, Комисијата за спроведување на оценувањето веднаш им ги доставува соодветните обрасци по електронска пошта на нивната службена адреса, кои треба најдоцна два работни дена од приемот на истите да ги пополнат и да ги вратат на адресата од која ги добиле, со копија до службената адреса на директорот на јавната установа за социјална заштита.

(4) Комисијата за спроведување на оценувањето за другиот оценувач кој со лекарска белешка ќе докаже дека не е во состојба да оценува ниту на начин утврден во став (3) на овој член, ќе внесе образложение во записникот и ќе ја приложи лекарската белешка.

(5) Ако некој од другите оценувачи, од оправдани причини не учествува постапката за оценување или не гополни образецот за оценување, тогаш се зема во предвид оценката од оценувачот кој го извршил оценување.

(6) По завршувањето на оценувањето, односно по истекот на рокот од став (3) на овој член доколку на денот и часот на оценувањето има отсутни други оценувачи, од страна на Комисијата за спроведување на оценувањето се составува Записник за спроведеното оценување и заедно со образците се доставува до директорот на јавната установа за социјална заштита.

(7) Од страна на вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси, во соработка со директорот на јавната установа за социјална заштита, од 1 до 15 ноември, врз основа на оценките од пополнетите обрасци од другите оценувачи, за секој оценуван давателот на услуги се пресметува и се заведува оценката од другите оценувачи.

(8) Листата за оценување на давателите на јавна услуга во дејноста социјална заштита од други оценувачи, која е дадена во Прилог бр. 3 и е составен дел на овој правилник, се печати на бела хартија со А4 формат и содржи податоци за оценуваните и нивните други оценувачи и тоа: реден број, име, презиме, шифра и назив на работното место.

(9) Образецот за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита од категорија А, кој е даден во Прилог бр. 4 и е составен дел на овој правилник, се печати на бела хартија со А4 формат и содржи: податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и назив на работно место) и оценка од друг оценувач.

(10) Образецот за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита од категорија Б, кој е даден во Прилог бр. 5 и е составен дел на овој правилник, се печати на бела хартија со А4 формат и содржи: податоци за оценуваниот (име и презиме; шифра и назив на работно место) и оценка од друг оценувач.

Член 9

Директорот на јавна установа за социјална заштита, при распоредување на давателот на јавна услуга на друго работно место во установата, односно при давање на согласност за преземање на давателот на јавна услуга во друга установа, на давателот на услуги му доставува Извештај за оценување во други околности, кој е даден во Прилог бр. 6 и е составен дел на овој правилник, кој ја содржи неговата оценка за периодот до распоредувањето, односно преземањето.

Член 10

(1) Оценувањето на оценувачот се изразува со цела оценка од 1 до 5.

(2) Пондерирана оценка од оценувачот претставува оценката од став (1) на овој член, помножена со 0,60 и истата се изразува во втора децимала.

(3) Оценувањето на другите оценувачи за секоја оценета општа работна компетенција се изразува со цела оценка од 1 до 5.

(4) Поединечната оценка на секој од другите оценувачи, претставува збир од оценките за секоја општа работна компетенција, поделен со бројот на оценувани работни компетенции и истата се изразува во втора децимала.

(5) Оценката од другите оценувачи претставува збир на поединечните оценки од другите оценувачи, поделен со бројот на други оценувачи кои оценувале, и истата се изразува во втора децимала.

(6) Пондерирана оценка од другите оценувачи претставува оценката од став (5) на овој член, помножена со 0,40 и истата се изразува во втора децимала.

(7) Годишната оценка на ефектот на давателот на јавна услуга претставува збир од пондерираната оценка од оценувачот и пондерираната оценка од другите оценувачи, и истата се изразува во втора децимала и описно, согласно закон.

(8) Пресметката на пондерираните оценки и годишната оценка на сите даватели на јавна услуга во јавната установа за социјална заштита се врши од страна на вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси, најдоцна до 20 декември во тековната година, во Табелата 7 од Образецот за оценување на давателот на јавна услуга.

Член 11

Образецот на Извештајот со ранг листа на годишни оценки на давателите на јавни услуги во дејноста социјална заштита е даден во Прилог бр. 7 и е составен дел на овој правилник.

Член 12

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр 10-5187/1
19 јули 2016 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Диме Спасов, с.р.

Прилог бр.1

(Штембил на институцијата)

**ОБРАЗЕЦ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛ НА ЈАВНА УСЛУГА
ВО ДЕЈНОСТА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**
за период _____

Табела 1.

Податоци за учесниците во оценувањето (Овој дел од образецот го пополнува оценуваниот давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита, од 1 до 15 декември во претходната за следната година)	
Оценуван - давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита	
Име и презиме:	Работно место (шифра и назив):
Оценувач на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита	
Име и презиме:	Работно место (шифра и назив):

Табела 2.

Работни цели и задачи (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот од 1 до 15 декември во претходната за следната година, при што наведува најмалку 3 работни цели и најмалку 6 работни задачи за тековната година. Работните цели и задачи е потребно да бидат во согласност со актот за систематизација на работните места во установата за социјална заштита)
Цел 1:
Цел 2:
Цел 3:

Мерки за подобрување на ефектот (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот, кој го спроведува полугодишното интервју, доколку се констатира слаб ефект при полугодишното интервју)

Потреба од учење	Активност/начин	Временска рамка

Табела 4.

Проценка од полугодишното интервју: (Овој дел го внесува оценувачот, веднаш по подготовката на извештајот од полугодишното интервју):

--

Табела 5.

Договор за други оценувачи на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот од 15 до 30 септември, во договор со оценуваниот).

Други оценувачи

Име и презиме:

Работно место (шифра и назив):

1.

2.

Забелешка

Табела 6.

Оценување од оценувачот (Овој дел го пополнува оценувачот, во период од 1 до 15 ноември)		
Ниво на реализација на работните цели и задачи		
1	Ниво на исполнување на работни цели и задачи,	
2	Почитување на роковите, работна етика и дисциплина	
3	Квалитет, ефективност и ефикасност	
4	Ниво на вклученост и посветеност на работата	
5	Придонес во реализација на програмата за работа на установата	
6	Реализија на индивидуалниот план за стручно усовршување и мотивација за надградба на компетенциите	
А. Оценка на оценувачот		
Развојни компетенции: (оценувачот може да определи и развојни компетенции ќе му служат на вработениот за иден кариерен развој/унапредување)		

Табела 7.

ГОДИШНА ОЦЕНКА

(Овој дел го пополнува вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси во установата во која е вработен оценуваниот, во соработка со директорот на јавната установа за социјална заштита, најдоцна до 20 декември за тековната година.)

ОЦЕНУВАЧ	Оценка
А: Оценка од оценувачот (презете ја оценката од Табела 5)	
Б: Пондерирање (60%)	
В: Пондерирана оценка од оценувачот ($V = A \times B$)	

ДРУГИ ОЦЕНУВАЧИ	Оценка
други оценувачи (пресметајте ја и внесете ја оценката)	
Г: Збирна оценка од други оценувачи (соберете ги оценките од другите оценувачи и поделете со 2)	
Д: Пондерирање (40%)	
Ѓ: Пондерирана оценка од други оценувачи ($\dot{V} = G \times D$)	

ЗБИРНО	Оценка
Е: Годишна оценка на ефектот ($E = V + \dot{V}$)	
Описна оценка на ефектот (штиклирајте)	
„особено се истакнува“ (4,51-5,00)	
„се истакнува“ (3,51-4,50)	
„задоволува“ (2,51-3,50)	
„делумно задоволува“ (1,51-2,50)	
„не задоволува“ (1,00-1,50)	

Потпис на оценуваниот

Потпис на оценувачот

Датум _____

Прилог 2

(Штембил на институцијата)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПОЛУГОДИШНО ИНТЕРВЈУ
за период _____

Табела 1.

Податоци за учесниците во интервјуто (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот кој го спроведува интервјуто, од 15 до 30 јуни за тековната година)	
Податоци за давателот на јавна услуга во дејноста социјална заштита со кој се спроведува интервјуто	
Име и презиме:	Работно место (шифра и назив):
Податоци за претпоставениот кој го спроведува интервјуто	
Име и презиме:	Работно место (шифра и назив):

Табела 2.

Полугодишно интервју (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот при што се наведува во кој обем и со каков квалитет давателот на јавна услуга во дејноста социјална заштита ги реализирал работните задачи)
План за подобрување (Овој дел од образецот го пополнува оценувачот доколку при проценката утврди дека давателот на јавни услуги не ги исполнил поставените цели односно покажува незадоволителни резултати за време на полугодишниот период, не покажува потребна стручност и компетентност, има значителни грешки во работата и постапувањето, работните задачи ги извршува ненавремено односно не покажува интерес за квалитетот на извршување на работните задачи, заедно го ревидираат индивидуалниот план за стручно усовршување од образецот за оценување и се договараат за дополнителни обуки или менторство, го предупредува на можноста да биде оценет со негативна оценка доколку и покрај укажувањата и предложените мерки, до истекот на годината за која се врши оценувањето, не го подобри својот ефект и може да му изрече и писмена опомена)
Датум на спроведување на интервјуто:

Потпис на оценувачот

Потпис на давателот на јавна услуга

Прилог бр. 3

**ЛИСТА ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНА УСЛУГА ВО ДЕЈНОСТА
СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ОД ДРУГИ ОЦЕНУВАЧИ**

Оценуван давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита				Други оценувачи од установата за социјална заштита			
	Име и презиме	Шифра на работно место	Назив на работно место		Име и презиме	Шифра на работно место	Назив на работно место
1				1			
				2			
2				1			
				2			
3				1			
				2			
4				1			
				2			
5				1			
				2			
6				1			
				2			
...				1			
				2			

Датум, _____

(потпис на вработениот кој ги врши работите
на управување со човечки ресурси)

Прилог бр.4

ОБРАЗЕЦ

за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита од категорија А

Податоци за оценуваниот (Овој дел го пополнува вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси во установата во која е вработен оценуваниот, во соработка со оценувачот)

Име и презиме	Шифра и назив на работно место

Оценка од друг оценувач (Овој дел го пополнува другиот оценувач, анонимно)

Општа компетенција	Индикатори (Ве молиме користете ги индикаторите кои ќе Ви помогнат Вашите оценки да бидат објективни)	Оценка (1-5) (Ве молиме користете цели броеви)	Примери и предлози за подобрување
Комуникација	- Способен е да ја прилагоди комуникацијата на начин разбирлив за соговорниците - Способен е и достапен да сослуша различни мислења - Способен е внимателно да слуша и да проверува дали јасно и точно ги разбрал/а добиените насоки - Способен е да го одбере вистинскиот начин на комуникација(писмена или усна), во зависност од целната група - Способен е да воспостави правилна комуникација и да побара насоки со цел извршување на својата работа.		
Учење и развој	- Поседува подготвеност за учење и развој - Совесно ги идентификува сопствените потреби за обука и развој поврзувајќи ги со стратешките приоритети и цели на институцијата - Го користи стекнатото знаење и искуство за да ја подобри работата - Активно учествува на обуките, вклучително и обуката преку работа и електронско учење - Бара нови извори на информации и различни пристапи за подобрување на своето знаење - Го споделува стекнатото знаење со колегите и го применува во секојдневното работење - Подготвен е да ги прифати иницијативите за промени во институцијата		

Остварување на резултати	- Способен е да ја организира својата работа на најефикасен начин - Способен е да се справи со повеќе задачи истовремено и да го планира своето време ефективно за нивна реализација - Способен е да работи под притисок - Способен е да изнаоѓа и да дава предлози за решавање на определени прашања за унапредување на резултатите во работењето, креативен е и иницијативен - Способен е да соработува со другите вработени и партиципира активно на состаноците заради постигнување на резултати.		
Работење со други (тимска работа)	- Го препознава влијанието од своето однесување врз останатите - Придонесува во работата на тимот преку споделување информации и знаење во тимот - Им помага на колегите во тимот, особено кога се под притисок - Ги прифаќа новите членови во тимот и учи од нивните различни претходни искуства - Разбира како неговата улога се вклопува со таа на колегите во постигнувањето на стратешките приоритети и цели - Развива и споделува добри меѓучовечки односи со колегите.		
Ориентираност кон странките/ засегнати страни	- Дава предлог за подобрување на услугите кон странките - Ги прифаќа информациите добиени од странките за да ги подобри услугите - Позитивно одговара на поплаките на странките и наоѓа начини за нивно ефикасно решавање - Работите и работните задачи ги врши квалитетно, одговорно, стручно, навремено и совесно, согласно правилата на професијата и роковите и постапките во согласност со закон		
Финансиско работење	- Знае да подготви финансиски извештаи - Ги анализира и дефинира финансиските потреби за извршување на работата		

Прилог бр.5

ОБРАЗЕЦ Б

за оценување на давател на јавна услуга во дејноста социјална заштита од категорија Б

Податоци за оценуваниот (Овој дел го пополнува вработениот кој ги врши работите на управување со човечки ресурси во установата во која е вработен оценуваниот, во соработка со оценувачот)

Име и презиме	Шифра и назив на работно место

Оценка од друг оценувач (Овој дел го пополнува другиот оценувач, анонимно)

Општа компетенција	Индикатори (Ве молиме користете ги индикаторите кои ќе Ви помогнат Вашите оценки да бидат објективни)	Оценка (1-5) (Ве молиме користете цели броеви)	Примери и предлози за подобрување
Комуникација	- Способен е внимателно да слуша и да проверува дали јасно и точно ги разбрал/а добиените насоки - Способен е да воспостави правилна комуникација и да побара насоки со цел извршување на својата работа. - Способен е да се изразува јасно и прецизно		
Учење и развој	- Поседува подготвеност за учење и развој - Совесно ги идентификува сопствените потреби за обука и развој - Го користи стекнатото знаење и искуство за да ја подобри работата - Активно учествува на обуките, вклучително и обуката преку работа и електронско учење - Бара нови извори на информации/идеи и различни пристапи за подобрување на своето знаење - Го споделува стекнатото знаење со колегите и го применува во секојдневното работење		
Остварување на резултати	- Способен е да ја организира својата работа на најефикасен начин и да ги исполнува задачите во зададените рокови - Способен е да работи под притисок - Способен е да изнаоѓа и да дава предлози за решавање на определени прашања за унапредување на резултатите во работењето, - Способен е да побара јасни и прецизни насоки за извршување на задачите		

Работење со други (тимска работа)	- Го препознава влијанието од своето однесување врз останатите - Придонесува во работата на тимот преку споделување информации и знаење во тимот - Ги прифаќа новите членови во тимот и учи од нивните различни претходни искуства - Развива и споделува добри меѓучовечки односи со колегите.		
Ориентираност кон странки/засегнати страни	- Соработува, ги препознава и одговара на потребите на странките - Делува чесно и професионално во односите кон странките - Навремено го информира претпоставениот кога не е во можност да се задоволат потребите/барањата на странката и предлага соодветно решение - Ја упатува странката кон најсоодветната личност/решение за постапување по неговото барање - Постапува брзо и ефикасно на потребите на странката во согласност со пропишаните рокови		
Финансиско работење	- Ја разбира важноста од оптимално користење на сите ресурси		

Прилог бр.6

(штембил на институцијата)

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ ВО ДРУГИ ОКОЛНОСТИ

(го пополнува оценувачот)

За периодот _____

Околност (заокружете ја околноста која ќе настапи и поради која се прави овој Извештај)	
1. оценуваниот е во постапка на промена на своето работно место (преку мобилност)	
2. оценувачот ќе го промени своето работното место (преку мобилност) или ќе му престане работниот однос	
Податоци за оценувачот	
Име и презиме	Шифра и назив на работно место
Податоци за оценуваниот	
Име и презиме, ЕМБГ	Шифра и назив на работно место
Период на оценување (од/до)	
Оценка од оценувачот	
В: Оценка (1-5)	
Коментари за оценката од оценувачот:	
Потпис на оценувачот	Потпис на раководното лице на установата

Прилог бр. 7

(штембил на институцијата)

**ИЗВЕШТАЈ СО РАНГ ЛИСТА НА ГОДИШНИ ОЦЕНКИ НА ДАВАТЕЛИТЕ НА ЈАВНИ
УСЛУГИ ВО ДЕЛНОСТА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

(назив на установата, ЕМБГ)
за година _____

Р. бр.	Име и презиме	ЕМБГ	Шифра на работно место	Назив на работно место	Годишна оценка (во две децимали)	Изречена мерка за одличен или слаб ефект
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
.....						
Просечна оценка на ниво на установа:						

(МП)

Потпис

АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА**3333.**

Врз основа на член 156 став 5 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), директорот на Агенцијата за лекови и медицински средства, донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за правно лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорно лице во правното лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр. 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Прекршочниот платен налог за физичко лице е отпечатен на хартија со бела боја во А5 формат во два идентични примероци изработени од тенка индиго хартија.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог бр.3, кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-7205/1
18 јули 2016 година
Скопје

Директор,
Марија Дарковска-Серафимовска, с.р.

Прилог бр. 1

**Агенција за лекови и медицински средства**
 Број: _____
 _____ годинаво _____ часот

Врз основа на член 156 став 1 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“, бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), фармацевтскиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ(за правно лице ☐)(за производител кој врши промет со лекови ☐)(за веледрогерија ☐)

А ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Назив	Даночен број
Седиште	Жиро сметка и деловна банка

Б ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ		
Име и презиме		ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање	Адреса на живеалиште или привремен претстој
Број и датум на лична карта/патна исправа	Датум и место на издавање	Орган кој ја издал

В ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК	
Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глобата	На образец ПП 50, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (општината каде се уплаќа) – 05785, приходна шифра 722157 и програма 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до фармацевтскиот инспектор кој го издал прекршочниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, фармацевтскиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Фармацевтски инспектор,

М.П.

Прилог бр. 2

**Агенција за лекови и медицински средства**

Број: _____
_____ година во _____ часот

Врз основа на член 156 став 1 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“, бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), фармацевтскиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

(за одговорно лице во правното лице ☐
(за одговорно лице во производителот кој врши промет со лекови ☐
(за одговорно лице во веледрогерија ☐
(за директор во Агенцијата ☐

Име и

презиме _____

Единствен матичен број на одговорното лице во правното лице _____

Адреса на живеалиште или привремен престој _____

Број и датум на издавање на личната карта / патната исправа _____

Податоци за правното лице _____

Назив _____

Седиште _____

Единствен даночен број _____

Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

Да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (Општина каде се уплаќа) – 05785, приходна шифра 722157 и програма 00, со цел на дознака: уплата на глоба.

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до фармацевтскиот инспектор кој го издал прекршочниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, фармацевтскиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Фармацевтски инспектор,

М.П.

Прилог бр. 3



Агенција за лекови и медицински средства

Број: _____
_____ година во _____ часот

Врз основа на член 156 став 1 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“, бр.106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15, 154/15, 228/15, 7/16 и 53/16), фармацевтскиот инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ
(за работник во правното лице ☐)
(за службено лице во Агенцијата ☐)
(за овластено службено лице во Агенцијата ☐)
(за здравствен работник ☐)

А ПОДАТОЦИ ЗА ОДГОВОРНОТО ЛИЦЕ КАЈ ПРАВНОТО ЛИЦЕ	
Име и презиме	ЕМБГ
Датум, место и држава на раѓање	Занимање
	Адреса на живеалиште или на привремен претстој
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	
Државјанин на	

Б ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
Место и време на сторување на прекршокот
Опис на прекршокот
Правна квалификација на прекршокот
Записник за сторен прекршок
Износ на глоба за прекршокот
Сметка за плаќање на глобата
На образец ПП 50, на трезорска сметка 100-0000000630-95, уплатна сметка: 840 - _____ (општината каде се уплаќа) – 05785 приходна шифра 722157 и програма 00, со цел на дознака: уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до фармацевтскиот инспектор кој го издал прекршочниот налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, фармацевтскиот инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

Потпис на сторителот,

Фармацевтски инспектор,

М.П.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****3334.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22 став 1 точка 16, член 39 став 2 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 06/16 и 53/16) и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/11, 78/13 и 33/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Цепчиште, Тетово, за влегување во сила на лиценца за производство на електрична енергија на седницата одржана на ден 20.7.2016 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ВЛЕГУВАЊЕ ВО СИЛА НА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Лиценцата на Друштвото за производство на електрична енергија СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Цепчиште, Тетово, со седиште на ул. 101 бр.85 Цепчиште, Тетово, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија од фотонапонска електроцентрала „СКУРА“ издадена со Одлука УП1 бр. 07-111/15 од 16.10.2015 година, („Службен весник на РМ“ бр. 180/15 од 19.10.2015 година) влегува во сила.

2. Лиценцата е прилог 1 на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага неговото извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 07-111/15
20 јули 2016 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****1. Име и седиштето на носителот на лиценцата**

Друштвото за производство на електрична енергија СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Цепчиште, Тетово, со седиште на ул. 101 бр.85 Цепчиште, Тетово

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата

Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца

ЕЕ – 254.01.1/15

4. Датум на издавање на лиценца

20.7.2016 година

5. Датум на важење на лиценца

20.7.2051 година

6. Број на деловниот субјект – 6865712**7. Единствен даночен број – 4028013520719****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во фотонапонска електроцентрала, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во фотонапонска електроцентрала „СКУРА“ на КП бр. 1567, КО Непроштено, Општина Теарце.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на Друштвото за производство на електрична енергија СКУРА ЕНЕРГИ ДООЕЛ експорт – импорт с. Цепчиште, Тетово, со седиште на ул. 101 бр.85 Цепчиште, Тетово, (во понатамошниот текст: носител на лиценцата) и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен:

- да обезбеди достапност на договорената енергија и/или системски услуги до точката на прием во преносниот или дистрибутивниот систем, во согласност со лиценцата;

- да работи согласно со законите, другите прописи, како и мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција, пазарните правила, и условите определени во лиценците;

- да доставува извештаи, податоци и информации до операторот на електропреносниот систем или операторот на дистрибутивниот систем, во согласност со мрежните правила за пренос или мрежните правила за дистрибуција;

- да доставува до операторот на пазарот на електрична енергија и до операторот на електропреносниот систем податоци и информации од договорите за продажба на електрична енергија, расположливост на производниот капацитет и/или системски услуги, освен мерцијално-финансиските податоци во согласност со пазарните правила;

- да обезбеди електрична енергија за сопствените потреби од своите капацитети или од отворен пазар; и

- да ги одржува во исправна и функционална состојба, производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, согласно прописите за ваков вид на постројки.

13. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

14. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за работењето на претходната година. Годишниот извештај содржи податоци особено за:

1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;

2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

3) превземени мерки:

- за заштита на опремата и објектите од надворешни влијанија и хаварии и осигурување на објектите и опремата за вршење на енергетска дејност;

- за заштита при работа;

- за вршење на дејноста во услови на кризна состојба, промена на условите на светскиот пазар, како и воена и вонредна состојба.

4) реализирање на планот за работа кој што се однесува на соодветната година;

15. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува:

- во писмена и/или електронска форма, квартални и годишни извештаи за количините на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија како и други промени во работењето предвидени во правилникот.

16. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

17. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталации, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

18. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

19. Изменување и продолжување како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата

Изменување и продолжување, како и пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

20. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца,

Регулаторната комисија за енергетика ќе превземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2. Податоци за фотонапонска централа приклучена на дистрибутивна мрежа согласно Табела VI:

1. Име на мала фотонапонска централа – ФЕЦ СКУРА со инсталирана моќност од 49,80 kW;

2. Општи податоци:

- година на почеток на градба - 2015 година,
- година на завршеток на градба - 2016 година,
- година на почеток на работа - 2016 година,
- проценет животен век на фотонапонска централа -

25 години.

3. Податоци за опремата:

- Број на фотоволтаични модули 166 x 300 W,

- Тип-поликристални панели 300W, CHN300-72P, 300W,

- Номинални податоци:

- Моќност: 300 Wp,

- Номинален напон 36,7V

- Струја на модул 8,17 A

4. Податоци за инвертор, SMA 2500W;

Номинални податоци максимална моќност 2 x 25000 W.

5. Годишно сончево зрачење на локацијата - 2206 kWh/m2,

6. Очекувано производство на електрична енергија 113.498 kWh.

*Службен весник*
на Република Македонија

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

в. д. директор и одговорен уредник – Ангела Атанасова

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2016 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депомент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2016135